

# VILLA SPIROS

## Nidri

Вилата Spiros има убав уреден двор и е лоцирана на влез во Нидри, на 150м од плажа, 1 км од центар на Нидри. Објектот располага со двокреветни, трокреветни и четворокреветни студија, сите со поглед на море, опремени со тоалет со туш, кујна и балкон. Студијата располагаат и со ТВ и клима за кои се доплаќа дополнително во објектот.

ЛЕФКАДА	наем	МАЈ							ЈУНИ			ЈУЛИ			АВГУСТ			СЕПТЕМВРИ		
	термин	18	25	1	8	15	22	29	8	17	26	4	13	22	31	7	14	21		
соба / студио / апартамент (7 или 9 ноќевања)	ноќевања	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	7	7	7	7			
SPIROS "B" (tv, ac*) Нидри	STD 1/2 (2 лица)	90	112	140	161	185	212	314	360	396	436	436	436	363	236	197	157	126		
	до 31.Март	84	105	131	150	173	198	293	335	369	406	406	406	338	220	184	147	118		
	STD 1/3+exb (4 лица)	94	117	146	168	193	222	328	377	414	456	456	456	380	246	205	164	132		
	до 31.Март	88	109	136	157	180	207	306	351	386	425	425	425	354	229	191	153	123		

Цените се однесуваат за наем на студио или апартамент, за 7 или 9 ноќевања (без превоз)

**Попуст -30 €** при резервација на пакет аранжман (сместување + автобуски превоз).

Цените се изразени во EUR за уплата во денарска противвредност (1 EUR = 62 MKD)

### ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ:

- За употреба на клима уред (ac\*) во SPIROS се доплатува во објектот (каде што е достапен)
- Доплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € по соба на ден (се плаќа во објектот)
- За уплата на две смени одобруваме попуст од 10% на втората смена.

\*\* Во студио/апартман дозволено е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволениот број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.

- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

---

### **АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ: 55 € (40 € за деца 2-12 год.)**

---

#### **ВАЖНИ НАПОМЕНИ:**

- \* Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.
- \* Собите се превземаат од 14:00 часот по локално време на денот на доаѓање. Собите се напуштаат до 09:00 часот по локално време на денот на заминување.
- \* Бројот на лица кои се сместуваат во собите треба да е соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патување. Сопственикот нема да дозволи сместување на ненајавени лица.
- \* Цените се објавени во Ценовник бр.2 за Грција, апартмани 2019, со важност до 30.04.2019 година.
- \* Цените со попуст важат за резервација и 50% нерезервирана уплата до 15.02.2019 година.
- \* При промена на цените (зголемување на цените со објавување на нов ценовник) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.

\* Во случај на објавување на т.н. Last Minute специјални понуди пред отпочнувањето на аранжманот (поради отказ од клиент, намалена цена од сопственикот за одреден термин, недоволна продажба и сл.) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.

\* При отказ на аранжманот уплатен по редовни цени, важат условите за отказ објавени во описот на аранжманот или во Општите услови на патување.

Препорачуваме "Осигурување од ризик - отказ на аранжман" !

### **НАПОМЕНА:**

- Превозот со автобус се извршува до туристичката дестинација, до соодветно место за запирање на автобусот според локалните сообраќајни услови.
- Организаторот не гарантира превоз до самиот објект на сместување.
- Патниците самостојно го пренесуваат својот багаж од местото на запирање до објектот.